

MASIT – Company spotlight

Име на услуга:	MASIT – Company spotlight
Опис на услугата:	<p>Услугата промоција на компанија на месецот ќе се испраќа секој први во месецот со цел да се промовира одредена членка на MASIT до соодветни партнери и соработници на MASIT. Замислата е информацијата е да биде праќана како newsletter (Promo news) со цел да бидат испромовирани следните теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Најави за конференции и настани организирани од страна на компанијата членка на MASIT • Промоција на нов производ или услуга • Освоени и доделени признанија и награди за технолошко достигнување, признание од натпревар итн. • Активности за општествена одговорност • Интервјуа со генерален директор, маркетинг директор... • Информација за воспоставено ново партнерство и потпишување на договор • Сертификација <p>Содржинскиот дел на Promo news-от не смее да надминува повеќе од 500 зборови и 3 слики.</p>
Стратешка цел на услугата:	Промоција на компаниите членки на MASIT пред домашни и надворешни партнери и соработници.
Целна група:	Членки на MASIT кои имаат тенденција и кои се стремат да се промовираат во и надвор од Македонија.
Начин на промоција на услуга:	<p>Promo news-от за вашата компанија ќе биде доставен до 1000 контакти на MASIT со кој ќе бидат опфатени следниве групи на партнери и соработници:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Соработници на MASIT од земјава (претставници од академската заедница, надлежни министерства, комори здруженија, консултанти, агенции, фондации, институти итн.) • Интернационални партнери - донаторска заедница (USAID, GIZ, World bank, UNDP, SIPPO) • ИКТ Асоцијации од регионот: AITA, BAIT, BASSCOM, ИКТ Асоцијација -Хрватска, STIKK-ИКТ Асоцијација, Косово, SEPVE - ИКТ Асоцијација, Грција, ИТ Асоцијација од Грузија, ИКТ Комора, Полска, ИКТ Комора, Романија • Воспоставени контакти од присуство/организација на конференции (Gartner, CeBIT, SEEITA and MASIT Open Days, Innovation Day, Одбележување на Ден на телекомуникации и информатичко општество – 17-ти мај) • Претставници на дипломатски кор (Албанија, Австрија,

	<p>Босна и Херцеговина, Бугарија, Кина, Хрватска, Чешка, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Италија, Холандија, Норвешка итн.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Промотори од Агенцијата за странски инвестиции
Време за реализација:	На месечна база
Процедура:	Компаниите се пријавуваат најдоцна до 25ти во тековниот месец, со цел објавата да биде испратена на 1ви наредниот месец. Принципот на селекција е „прв дојден, прв услужен“.
Цена:	100 евра + 18% ДДВ по објава
Контакт лице:	<p>Елена Китаноска Телефон: 02 2 3238 601 Мобилен телефон: 075 240 988 e-mail: elena_kitanoska@yahoo.com</p>